

ФОРМУЛАР
ЗА ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ (ПОДАТОЦИ) ЗА ПОНУДЕНИТЕ КРЕДИТНИ
УСЛОВИ ЗА Кредит за возила и моторцикли

1. Податоци за кредиторот/кредитниот посредник

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ

Колона 1	Колона 2
Назив на кредиторот	СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ
Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	ул. Филип Втори Македонски број 6 Скопје - Центар, Р.С. Македонија
Број на телефон*	389 2 3 100 109
Електронска пошта*	kontaktcentar@stb.com.mk
Интернет - страница*	www.stb.com.mk

2. Податоци за кредитниот производ

Колона 1	Колона 2
Вид на кредитот	Автомобилски кредит
Вкупен износ на кредитот којшто вклучува:	ЕУР
- валута во која е изразена главницата или за која е поврзана главницата	нема информација
- вкупен износ во денари, за кредитите одобрени во денари	18750.00
- вкупен износ во странска валута, за кредитите одобрени во странска валута	1,156,781 МКД
- вкупен износ на денари како противредност на странска валута, за кредитите со валутна клаузула	Среден курс на НБРСМ на денот на исплатата кој што на денот на изготвување на Формуларот изнесува: 61.6950
девизниот курс по кој ќе се врши исплатата на кредитот (доколку е применливо)	Среден курс на НБРСМ на денот на наплатата кој што на денот на изготвување на Формуларот изнесува: 61.6950
- девизен курс по кој ќе се врши наплатата на кредитот (доколку е применливо). Се наведува висината на девизниот курс на денот на изготвување на формуларот.	
При ануитетска отплата на кредитот (на рати) висината на девизниот курс за поделните рати може да се разликува	
Услови за искористување на кредитот (како и кога ќе се врши исплатата на средствата врз основа на кредитот)	Исплатата на средствата од кредитот се врши по склучувањето на Нотарскиот акт, воспоставувањето на заложното право, платеното учество и склучувањето на Полисата за КАСКО осигурување. Исплатата на средствата се врши во денари на трансакциска сметка на продавачот на возилото и тоа во висина на одобрените износ на кредит намален за надоместокот за администрирање на кредитот
Траење на договорот за потрошувачки кредит	60 месеци
Износ на поединечните плаќања и онаму каде што е соодветно за видот на кредитот -број на ратите, динамика или редоследот на пристигнување на ратите коишто треба да се платат.	363.71 ЕУР ануитет за првите 0 месеци ЕУР ануитет за вторите 0 363.71 ЕУР променлив ануитет за останатиот период 60 рати; Пристигнувањето на ратите е во денот од секој тековен месец од отплатниот период што според бројот е ист со денот (датумот) на исплата на средствата од кредитот, а се плаќа за претходниот месец.
Опис на стоката или услугата и нејзината цена во готово, во случај на кредит во форма на одложено плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани договори за кредит (доколку е применливо).	Опис на производот: Возило; Цена во готово: Оваа информација е соодветна, но на кредиторот не му е позната.
Гаранции за кредитот, доколку е применливо. (опис на инструментот за обезбедување којшто се бара од потрошувачот за склучување договор за потрошувачки кредит)	Залог на возилото кое е предмет на купување
Обврска за склучување договор за дополнителни услуги, доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето.	Клиентот е должен да го осигура Каско возилото во друштвото за осигурување со кое Стопанска банка АД-Скопје склучила договор и осигурувањето да го врши (обновува) до крајот на отплатата на кредитот и полисата да ја винулира во полза на СБ
Посебна сметка на која се евидентираат уплатите и исплатите врз основа на кредитот, доколку применливо.	Задолжително е отворање на посебна сметка на која се евидентираат уплатите врз основа на обврските по кредитот. Исплатата на средствата од одобрените кредит се врши на трансакциска сметка на продавачот

3. Податоци за трошоци за кредитот

Колона 1	Колона 2
Вид на каматна стапка	Каматната стапка е променлива во текот на отплатата на кредитот и истата може да се определи до највисоко дозволена со закон камата за евра. Каматната стапка, начинот и периодите на промена може да се промени согласно актите на банката, во зависност од каматната политика на банката, движењата на пазарот. За промена на каматната стапка не е потребна претходна согласност од страна на клиентот.
Кредиторот/кредитниот посредник е должен на потрошувачот да му го соопшти видот на каматната стапка и да му даде објаснување што означува таа каматна стапка, како и периодите, условите и постапка за промена на каматната стапка. Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го информира потрошувачот дали за промената на каматната стапка е потребна согласност од потрошувачот. Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка	
Висина на договорената каматна стапка (изразена во % на годишна основа)	6.14% годишно.
Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, овие информации се наведуваат за секоја каматна стапка	Каматната стапка се пресметува во рамки на законски дозволена камата и тоа на следниот начин: (а) референтна стапка односно стапката на едномесечниот EURIBOR плус (б) маргина од 7.9 процентни поени.
Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ) изразена во % на годишно ниво претставена преку репрезентативен пример. При пресметката на СВТ кредиторот не го вклучува износот на трошоците којшто не му е познат, но е должен тоа јасно да го наведе. Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето и редовна отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци, а со вклучување на трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за кредит, доколку користењето дополнителни услуги е задолжително за	Клиентите кои платата ја примаат преку Стопанска банка АД-Скопје добиваат попуст од најмалку 10% на каматната стапка. Попустот на каматната стапка може да биде променет согласно актите на банката СВТ 6.39%, која е пресметана под следниве претпоставки: 6.14% променлива каматна стапка; 2000 МКД трошок за обработка на барањето; 60 месеци рок на отплата; 21855.13 евра е вкупниот износ кој го плаќа потрошувачот заедно со главницата, каматата, надоместокот за администрирање по целосната отплата на кредитот (под претпоставка дека нема да има промена на каматната стапка во рокот на отплата и дека кредитот ќе се сервисира редовно во роковите за плаќање на месечните рати). Трошоци кои не му се познати на кредиторот и кои не се опфатени во

одобрување на кредитот или за негово одобрување под назначените услови и доколку му се познати на кредиторот)	пресметаната СBT: -Трошоци за Каско осигурување и обновување на осигурувањето на возилото кое е оставено под залог, -Нотарските трошоци за воспоставување заложно право и -Трошок за издавање на Потврдата од Заложен регистар дека не е воспоставен залог над возилото кое е предмет на обезбедување.
Трошоци за склучување договор за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит (како на пример договор за осигурување), доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето, доколку е применливо Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СBT	Потрошувачот трошоците за склучување полиса за Каско осигурување обновување на осигурување на возилото кое е оставено под залог. Овие трошоци на се вклучени во пресметаната на СBT. Овие трошоци не му се познати на кредиторот.
Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СBT	Нема трошоци за водење на сметките на кои се евидентираат уплатите по кредитот
Нотарски трошоци што ги плаќа потрошувачот при склучување на договорот, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Овие трошоци не се вклучени во пресметаната СBT.	Потрошувачот ги сноси Нотарските трошоци за воспоставување заложно право и трошок за издавање на Потврдата од Заложен регистар дека не е воспоставен залог над возилото кое е предмет на обезбедување. На кредиторот не му е позната висината на горенаведените трошоци.
Други трошоци коишто произлегуваат од договорот за потрошувачки кредит и условите под кои тие трошоци можат да се променат, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната СBT.	2000 МКД трошок за обработка на барањето пресметан на одобриениот износ на кредит кој е вклучен во пресметката на СBT; Доколку во текот на отплатата на кредитот дојде до промена на износот, видот на трошоците и/или воведување на нов/нови трошок/и, за истите корисникот на кредитот е согласен да биде известен со писмено известување и/или преку траен медиум. Во случај на неприфаќање на промените наведени во известувањето, корисникот на кредитот има право во рок од 14 календарски дена да поднесе писмено известување за неприфаќање на промена на условите/трошоците на користењето на кредитот и условите/трошоците на кредитот.
Каматна стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, изразена во % на годишна основа, услови за нејзина промена Предупредување за последиците од неплаќање на ратите	Во случај на достасани ненаплатени побарувања, на достасаната ненаплатена главница и други трошоци се пресметува законска казнена камата по каматна стапка од 10.179% годишно. Висината на стапката на казнената камата се определува за секое полугодие и тоа во висина на едномесечна стапка на Еурибор за евра што важела на последниот ден од полугодие што му претходело на тековното полугодие зголемена за осум процентни поени. Во случај на ненавременно подмирување на обврските по кредитот, согласно Законот за облигациони односи и Законот за извршување, банката има право вкупните побарувања по кредитот (главница, камата, трошоци) да ги смета за целосно доспелани и да поведе постапка пред надлежен орган за присилна наплата на побарувањето со активирање на заложното право.
4. Останато	
Колона 1	Колона 2
Имате право да се откажете од договорот за потрошувачки кредит, во определен рок	Потрошувачот има право да се откаже од договорот за потрошувачки кредит во рок од 14 дена, од денот на склучувањето на договорот или денот кога се добиени информациите за промена на условите од договорот. За откажувањето, клиентот е должен да ја извести банката во писмена форма за откажувањето на кредитот пред истекот на рокот од 14 дена. Во случај на откажување, клиентот е должен износот на главницата и каматата за периодот на искористување да ги плати веднаш но не подоцна од 30 дена од денот на известувањето на банката за откажувањето на кредитот
Имате право на целосна или делумна предвремена отплата на кредитот, а кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ја соопшти висината на надоместокот којшто треба да го платите и начинот на неговото одредување	Потрошувачот има право во било кое време да го плати, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот без дополнителни трошоци.
Раскинување на договорот за потрошувачки кредит (Кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ги соопшти правото, постапката и условите за раскинување на договорот за потрошувачки кредит)	Раскинувањето на договорот за кредит, од страна на клиентот, е можно со поднесување Барање за целосна предвремена отплата на кредитот
Ако по поднесеното барање за кредит, барањето се одбие заради добиените информации од бази на податоци, имате право, кредиторот, односно кредитниот посредник веднаш и бесплатно да ве информира за тие информации и за начинот на кој ги прибавил информациите. Овие информации се даваат во сите случаи, освен ако давањето на информациите е забрането со закон.	Во случај кредитното барање да биде одбиено, клиентот има право да побара и добие бесплатна информација за причината на одбивањето, доколку кредитното барање е одбиено врз основа на добиените информации од базата на податоци за клиентот
Право на бесплатна копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит. Нема да се достави нацрт-договор доколку кредиторот/кредитниот посредник во времето на однесувањето на барањето не сака да пристапи кон склучување на договорот за потрошувачки кредит	Клиентот има право на бесплатен Нацрт-договор за кредит во моментот на аплицирање за кредит
Институција надлежна за надзор на Банката	НБРСМ
Рок во кој кредиторот, односно кредитниот посредник е обврзан со преддоговорните информации, доколку е применливо	Информациите содржани во овој формулар важат на датата на предавање на формуларот.
Дата на изготвување/предавање на формуларот: 29.07.2026	

Износот на кредитот и кредитните услови наведени во Формуларот не значат обврска за СБ дека на клиентот ќе му го одобри/исплати износот наведен во формуларот. Висината на кредитниот лимит зависи од кредитоспособноста на клиентот по извршената кредитна анализа.